



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на општина Чашка
Излегува по потреба

Број 13
година XVI
20.12.2012 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за дополнување на одлука за задолжување по проект од светска банка

Се објавува Одлука за дополнување на одлука за задолжување по Проект од Светска банка што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 17.12.2012 година.

Бр.08- 1779/6
17.12.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.05/02), Претседателот на Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 17.12.2012 година донесе,

ОДЛУКА

За дополнување на одлука за задолжување по Проект од Светска банка

Член 1

Советот на Општина Чашка дава согласност за дополнување на Одлука за намера за задолжување по Проект од Светска Банка преку позајмица од Владата на РМ, донесена од Советот на Општина Чашка на седницата на 28.02.2012 година.

Член 2

Дополнувањето сесостои во член два каде што треба да стои – Дел од Позајмицата ќе се користи и за реконструкција на Локален пат за с. Мелница (Р – 515 – Мелница во должина од 4,4 км), врез основа на изготвена техничка документација.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 1779/5
17.12.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Чашка во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP)

Се објавува одлука за домашно задолжување на Општина Чашка во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP), што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 17.12.2012 година.

Бр.08- 1779/4
17.12.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 4 од Законот за јавен долг (Службен весник на РМ бр. 62/05, 88/08 и 35/11) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 17.12.2012 година донесе,

ОДЛУКА

За долгорочно домашно задолжување на Општина Чашка во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP)

Член 1

Со оваа одлука се уредува долгорочното задолжување на Општина Чашка, видот и цел на задолжување, максималниот износ, максималната стапка, условите, роковите и начинот на отплата на задолжување.

Член 2

Долгорочното задолжување на општината е од општ јавен интерес и има економска и финансиска оправданост.

Член 3

Целта на задолжувањето е реализација на капитален проект и тоа – Проект за ИЗГРАДБА НА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НАСЕЛБА ЧАШКА И СЕЛО БОГОМИЛА И ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО СЕЛО ИЗВОР.

Член 4

Задолжувањето ќе биде долгорочно во земјата кое ќе се оствари преку потпишување на Договор под заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, во висина од 10.583.693 денари под следниве услови :

- **камтна стапка : шестмесечен ЕУРИБОР со варијабилан распон**
- **рок на отплата : 13 години**
- **грејс период : 3 години. За време на грејс периодот се плаќа камата**
- **последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.02.2030 година**
- **отплатата на заемот ќе биде во еднакви полугодишни рати.**

Член 5

Советот на Општина Чашка со донсувањето на оваа одлука го одобрува отпочнувањето на постапката за долгорочно задолжување.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот надонесувањето.

Бр.07- 1779/3
17.12.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина :

1. Заклучок за објавување на одлука за дополнување на одлука за задолжување по проект од Светска Банка
2. Одлука за дополнување на одлука за задолжување по Проект од Светска Банка
3. Заклучок за објавување на одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Чашка во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP)
4. Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Чашка во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP)

Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка

Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/Катица Јовановска
Техничка обработка/Димче Ангелов